



Општина Шуто Оризари
Komuna Suto Orizari- Komunës Shuto Orizare
Република Македонија- Republika Makedonija

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/16,163/16, 31/16) Градоначалникот на Општина Шуто Оризари го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат граѓаните и правните лица на територијата на Општина Шуто Оризари, дека се распишува

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање(Сл.весник на РМ бр.199/14 ,44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17) **во првиот квартал од 2018 година.**

-**Јавниот повик** ќе трае од 22.02.2018 заклучно со 23.03.2018 година - 30 дена, сметано од денот на објавата.

-Јавниот повик ќе биде објавен во Службено гласило на општината, на веб страницата на општината www.sutoorizari.gov.mk, на огласна табла на општината, во информацискиот систем е-урбанизам, во дневен весник на македонски јазик „Слободен печат“ и дневен весник на албански јазик „Лајм“.

-Во периодот на траење на Јавниот повик сите заинтересирани физички и прани лица може да достават иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови од член 7 став 1 точка 2 алинеа 2, 3и 4 од Законот за просторно и урбанистичкопланирање (Сл.весник на РМ бр.199/14 ,44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17).

-Заинтересираните правни и физички лица иницијативите можат да ги достават во писмена форма преку архивата на Општина Шуто Оризари или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во горенаведениот рок.

-Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечкиот план.

-За доставената иницијатива подносителите ќе бидат известени во писмена или електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во рок од 15 работни дена од истекот на рокот за доставување на иницијативи

-Прифатените иницијативи ќе бидат вградени и дополнети во Програмата за изработка на Урбанистички планови за територија на Општина Шуто Оризари за 2018 година

-Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обезбедат правните или физичките лица кои се подносители на иницијативите.

Општина Шуто Оризари
Одделение за урбанизам и заштита на животна
средина

Општина Шуто Оризари
Градоначалник
Курто Дудуш